



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата

Сабота, 11 јули 1964
Скопје

Број 26

Год. XX

Претплата за 1964 год. изнесува 2.200 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802-11/1-698

145.

На основа член 52 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 13/56) во врска со член 4 став 2 и 3 од Законот за финансирање на мелиоративните работи во Народна Република Македонија („Службен лист на ФНРЈ“ број 52/57) и член 1 став 2 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет донесува

УРЕДБА

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА МЕЛИОРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Се основа Дирекција за мелиоративните системи во СР Македонија (во натамошниот текст: Дирекција), како републички орган на управа со посебна сметка.

Член 2

Дирекцијата ги врши овластувањата на надзорен орган во смисла на член 21 од Уредбата за основање претпријатија и дуќани и врши распоред на средствата за мелиоративните системи за кои се основани посебни водостопански претпријатија а чија изградба се финансира според Законот за финансирање на мелиоративните работи во Народна Република Македонија.

Дирекцијата ги врши правата и должностите на инвеститор во однос на мелиоративните системи за одводнување што се финансираат според законот од претходниот став, до нивното изградување и предавање на управување.

Член 3

Дирекцијата има својство на правно лице.

Член 4

За работите од член 2 став 2 од оваа уредба што ги врши во сопствена режија Дирекцијата има погони или други единици со посебна претсметка.

Член 5

Со работата на Дирекцијата раководи директор.

Директорот го назначува и разрешува Извршниот совет.

Член 6

Внатрешната организација на Дирекцијата се утврдува со правилник.

Директорот на Дирекцијата и советот на работниот колектив споразумно донесуваат правилник за организацијата и работата на Дирекцијата и Правилник за наградување на работниците и службениците на Дирекцијата.

На правилниците од претходниот став дава согласност Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

Член 7

Средствата за работа на Дирекцијата се обезбедуваат на начин утврден во Законот за финансирање на мелиоративните работи во НР Македонија.

Член 8

Надзор над работата на Дирекцијата врши Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

Член 9

Дирекцијата се ослободува од плаќање на доприносите и порезите на приходите што ги остварува од својата дејност во смисла на член 60в од Законот за буџетите и финансирање на самостојни установи.

Член 10

Дирекцијата ги презема правата и обврските на Дирекцијата за изградба на мелиоративните системи во НРМ.

Член 11

Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Решението за основање Дирекцијата за изградба на мелиоративните системи во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 11/61).

Член 12

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1183/3

22 мај 1964 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

146.

На основа член 31 од Законот за претпријатијата за патишта („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 27/61), Извршниот совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПАТИШТА

Член 1

Во Уредбата за основање на Републички фонд за патишта („Службен весник на НРМ“ бр. 2/62) член 4 се менува и гласи:

„Со Фондот управува управен одбор.

Управниот одбор на Фондот се состои од 9 члена од кои 5 члена именува Извршниот совет и по еден свој претставник делегираат: Стопанската комора на СРМ, Деловното здружение „Македонија-Транспорт“ — Скопје, Здружението на возачите на СРМ и Друштвото за патишта на СРМ.

Мандатот на членовите на Управниот одбор на Фондот трае две години.

Едно лице може да биде избрано за член на Управниот одбор најмногу два пати едно подруго“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1544/1
25 јуни 1964 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

147.

На основа член 13 од Законот за финансирање мелиоративните работи во Народна Република Македонија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/57), Извршниот совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗВЕДУВАЊЕТО НА ОБЈЕКТИТЕ ВО МЕЛИОРАТИВНИОТ СИСТЕМ „ТИКВЕШКО ПОЛЕ“

Член 1

Објектите за наводнување на Тиквешко Поле, што се финансираат според Законот за финансирање на мелиоративните работи на НРМ, ќе се проектираат и изградуваат така да можат да се користат и за потребите на енергетиката.

Член 2

Изградбата на браната „Тиквеш“ со нејзините евакуациони органи ќе се финансира од страна на Дирекцијата за изградба на мелиоративни системи во НРМ и Електростопанската заедница на СРМ, во следниот однос:

мелиорации со	77%
енергетика со	23%

Член 3

Дирекцијата за изградба на мелиоративните системи во НРМ, со своите годишни програми за финансирање на мелиоративните работи во СРМ, ќе ги обезбеди средствата за своето учество според динамиката за изградба на објектот од претходниот член, а Електростопанската заедница на СРМ преку инвестиционен заем, така што изградбата на објектот да се заврши до 31. XII. 1967 година.

Дирекцијата за изградба на мелиоративни системи во НРМ и Електростопанската заедница на СРМ ќе склучат договор за уредување на односите што произлегуваат од претходниот став.

Член 4

Инвеститорските работи на објектот од член 2 ќе ги обавува Претпријатието за изградба и експлоатација на црноморските хидроцентрали — Ка-

вадарци. Дирекцијата за изградба на мелиоративните системи во НРМ се задолжува да му ги пренесе средствата и инвеститорските права за тој објект.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1474/1
25 јуни 1964 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

148.

На основа член 22 во врска со член 12 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 2/64), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО ОД СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ВО ЧЛЕН 10 ОД ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА

1. Во Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за земјоделство од средствата предвидени во член 10 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 9/64), по точка 6 се додава нова точка 6а која гласи:

„6а. Одредбите од претходните точки не се однесуваат на средствата во износ од 200 милиони динари предвидени со член 13 став 1 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката за учество во уредувањето на пороиите во подрачјата на мелиоративните системи што се финансираат според Законот за финансирање на мелиоративните системи во Народна Република Македонија.

Средствата од претходниот став Стопанската банка на СРМ ќе ги одобри како кредит на Социјалистичка Република Македонија со интересна норма од 1% и рок на враќање од 50 години.

Средствата за отплата на ануитетите по одобриениот кредит според одредбите на оваа одлука ќе се обезбедат од средствата на Републичкиот буџет“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1542/1
25 јуни 1964 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

149.

На основа член 95 став 3 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), по предлог на Собранието на Републичката заедница за социјално осигурување на работниците на СРМ, Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ИЗДВОЈУВААТ ЗА РЕЖИСКИ ДОДАТОК ВО 1964 ГОДИНА

1. Највисоките износи што можат да се издвојуваат за режискиот додаток на заводите за социјално осигурување во 1964 година се определуваат и тоа:

а) од основниот придонес за здравствено осигурување, 1.750 динари по еден активен осигуреник,

б) од основниот придонес за инвалидско осигурување, 15.660 динари по еден уживател на инвалидска пензија,

в) од основниот придонес за пензиско осигурување, 7.070 динари по еден уживател на лична пензија и носител на правото на фамилијарната пензија,

г) од придонесот за додаток на деца, 1.500 динари по еден корисник на додаток на деца,

д) од премијата за задолжително здравствено ресигурување на работниците, 85 динари по еден активен осигуреник.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1321/1

25 јуни 1964 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

150.

На основа член 195 став 2 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 52/59, 23/61, 52/61, 28/62, 53/62 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“ бр. 7/64), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАВОДОТ ЗА УРБАНИЗАМ И СТАНБЕНО КОМУНАЛНА ТЕХНИКА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ

1. Заводот за урбанизам и станбено комунална техника на Социјалистичка Република Македонија — Скопје, основан како самостојна установа, се определува да се финансира според принципите на доходот.

2. Заводот се ослободува од обврската за плаќање на придонесот од доходот, на придонесот за општествените инвестициони фондови и на интересот на деловниот фонд.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1502/1

25 јуни 1964 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

151.

На основа член 144 став 2 од Законот за високото школство во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 20/61), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИТЕ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ЗАПИШАТ НА ОДДЕЛНИ ФАКУЛТЕТИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ

I. На одделни факултети на Универзитетот во Скопје во учебната 1964/65 година може да се запише во прва година следниот број на студенти:

1. Медицински факултет:

а) на Медицинскиот отсек — 140 редовни и 70 вонредни студенти;

б) на Стоматолошкиот отсек — 50 редовни и 35 вонредни студенти.

2. Земјоделско-шумарски факултет:

а) на Земјоделскиот отсек — 280 редовни студенти;

б) на Шумарскиот отсек — 80 редовни студенти;

3. Технички факултет:

а) на Градежниот отсек — 100 редовни и 40 вонредни студенти;

б) на Архитектонскиот отсек — 80 редовни и 40 вонредни студенти;

в) на Технолошкиот отсек — 100 редовни и 40 вонредни студенти;

г) на Електро-машинскиот отсек — 200 редовни (по 100 на двете групи) и 40 вонредни студенти (по 20 на двете групи).

4. Економски факултет — 400 редовни студенти.

II. На сите останати факултети и групи на факултетите на Универзитетот во Скопје во учебната 1964/65 година ќе се врши упис на редовни и вонредни студенти без ограничување.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1570/1

25 јуни 1964 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

152.

На основа член 84 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 52/59), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОВЛАСТИЦИ ВО ЈАВНИОТ МЕЃУМЕСЕН ЛИНИСКИ АВТОБУСКИ СООБРАЌАЈ

I. Во Одлуката за определување на повластици во јавниот меѓумесен линиски автобуски сообраќај („Службен весник на НРМ“ бр. 3/63) во алинеа 2 на точка IV зборовите „заклучно до 20% способност на видливост три патувања годишно за одење и враќање“ се заменуваат со „од 90% до 100% на слепило три патувања годишно за одење и враќање со придружник кој се превезува бесплатно“.

Став 2 на истата точка се брише.

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1487/1
25 јуни 1964 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

153.

На основа член 12 став 3 од Законот за хидромелиоративните системи и користењето на земјиштето во хидромелиоративните системи („Службен весник на НРМ“ бр. 42/62), член 4 од Законот за финансирање на мелiorативните работи во Народна Република Македонија („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 52/57) и член 4 став 1 од Уредбата за основање на претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/53, 30/54, 47/54, 19/56, 3/58, 53/61 и 12/63), Извршниот совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СТРУМИЦА“

1. Се основа водостопанско претпријатие под име: Водостопанско претпријатие „Струмица“ (во понатамошниот текст: претпријатие).

Седиштето на претпријатието е во Струмица.

2. Основна дејност на претпријатието е управување и користење на објектите во мелiorативниот систем во подрачјето на река Струмица, што се финансираат по Законот за финансирање на мелiorативните работи во Народна Република Македонија.

3. Основните средства во вредност од 2.730 милиони динари, а обртните средства во износ од 19.113.310 динари, на претпријатието ќе ги пренесат Дирекцијата за мелiorативните системи во СРМ (во натамошниот текст: Дирекција).

4. Директорот на претпријатието е Ристо Преметаров.

5. Надзор над работата на директорот на претпријатието врши Дирекцијата.

6. Личниот доход на директорот на претпријатието го утврдува Извршниот совет, а личните доходи на службениците и работниците во претпријатието и начинот на формирање на личните доходи се утврдуваат со правилник што го донесува директорот на претпријатието и советот на работниот колектив споразумно.

На правилникот од претходниот став дава согласност Дирекцијата.

7. Претпријатието ги презема правата и обврските на Дирекцијата што се однесуваат за изградбата на објектите во мелiorативниот систем во подрачјето на река Струмица.

8. Претпријатието ќе се конституира до крајот на 1965 година, а средствата од точка 3 од ова решение Дирекцијата ќе ги пренесе на претпријатието од 30 јуни 1964 година.

9. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1452/1
22 мај 1964 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

154.

На основа член 12 став 3 од Законот за хидромелиоративните системи и користењето на земјиштето во хидромелиоративните системи („Службен весник на НРМ“ бр. 42/62), член 4 од Законот за финансирање на мелiorативните работи во Народна Република Македонија („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 52/57) и член 4 став 1 од Уредбата за основање на претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/53, 30/54, 14/56, 3/58, 53/61 и 12/63), Извршниот совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „БРЕГАЛНИЦА“

1. Се основа водостопанско претпријатие под име: Водостопанско претпријатие „Брегалница“ (во натамошниот текст: претпријатие).

Седиштето на претпријатието е во Кочани.

2. Основна дејност на претпријатието е управување и користење на објектите во мелiorативниот систем во подрачјето на река Брегалница што се финансираат по Законот за финансирање на мелiorативните работи во Народна Република Македонија.

3. Основните средства во вредност од 3.123 милиони динари, а обртните средства во износ од 21.357.674 динари на претпријатието ќе ги пренесат Дирекцијата за мелiorативните системи во СРМ (во натамошниот текст: Дирекцијата).

4. Директорот на претпријатието е инж. Славко Цонев.

5. Надзор над работата на директорот на претпријатието врши Дирекцијата.

6. Личниот доход на директорот на претпријатието го утврдува Извршниот совет, а личните доходи на службениците и работниците во претпријатието и начинот на формирање на личните доходи се утврдуваат со правилник што го донесува директорот на претпријатието и советот на работниот колектив споразумно.

На правилникот од претходниот став дава согласност Дирекцијата.

7. Претпријатието ги презема правата и обврските на Дирекцијата што се однесуваат за изградбата на објектите во мелиоративниот систем во подрачјето на река Брегалница.

8. Претпријатието ќе се конституира до крајот на 1967 година, а средствата од точка 3 од ова решение Дирекцијата ќе ги пренесе на претпријатието до 30 јуни 1964 година.

9. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1183/1
22 мај 1964 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

155.

На основа член 12 став 3 од Законот за хидромелиоративните системи и користењето на земјиштето во хидромелиоративните системи („Службен весник на НРМ“ бр. 42/62), член 4 од Законот за финансирање на мелиоративните работи во Народна Република Македонија („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 52/57) и член 4 став 1 од Уредбата за основање на претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/53, 30/54, 47/54, 19/56, 3/58, 53/61 и 12/63), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ТИКВЕШКО ПОЛЕ“

1. Се основа водостопанско претпријатие под име: Водостопанско претпријатие „Тиквешко Поле“ (во понатамошниот текст: претпријатие).

Седиштето на претпријатието е во Кавадарци.

2. Основна дејност на претпријатието е управување и користење на објектите во мелиоративниот систем во подрачјето на Тиквешко Поле што се финансираат по Законот за финансирање на мелиоративните работи во Народна Република Македонија, доколку со посебни прописи за одделни објекти во тој систем не е поинаку определено.

3. Основните средства во вредност од 2.504 милиони динари, а обртните средства во износ од 11.338.000 динари на претпријатието ќе ги пренесе Дирекцијата за мелиоративните системи во СРМ (во натамошниот текст: Дирекција).

4. Директор на претпријатието е инж. Ванчо Сарафов.

5. Надзор над работата на директорот на претпријатието врши Дирекцијата.

6. Личниот доход на директорот на претпријатието го утврдува Извршниот совет, а личните доходи на службениците и работниците во претпријатието и начинот на формирање на личните доходи се утврдуваат со правилник што го донесува директорот на претпријатието и советот на работниот колектив споразумно.

На правилникот од претходниот став дава согласност Дирекцијата.

7. Претпријатието ги презема правата и обврските на Дирекцијата што се однесуваат за изградбата на објектите во мелиоративниот систем во подрачјето на Тиквешко Поле.

8. Претпријатието ќе се конституира до крајот на 1967 година, а средствата од точка 3 од ова решение Дирекцијата ќе ги пренесе на претпријатието до 30 јуни 1964 година.

9. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1183/2
22 мај 1964 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

156.

На основа член 120 од Законот за гимназијата („Службен весник на НРМ“ бр. 35/59), по предлог на Собранието на Кумановска околина и прибавено мислење на училишните одбори, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРИПОЈУВАЊЕ НА ГИМНАЗИЈАТА „ПРОФЕСОР МИЈАЛКОВИЌ“ ВО КУМАНОВО КОН ГИМНАЗИЈАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО КУМАНОВО

1. Гимназијата „Професор Мијалковиќ“ во Куманово, основана со Решението на Собранието на Кумановска околина број 4398/4 од 13. IX. 1963 година, се припојува кон Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово.

2. Гимназијата „Професор Мијалковиќ“ во Куманово (во натамошниот текст: припоена Гимназија) престанува со работа со завршувањето на учебната 1963/64 година.

3. Затечените ученици на припоената Гимназија го продолжуваат школувањето во Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово, со тоа што последната генерација од паралелките на македонски наставен јазик и сите паралелки на шиптарски наставен јазик ќе работат по наставниот план и програма за учителска школа.

4. Наставниот и другиот персонал на припоената Гимназија продолжува со работа во Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово.

5. Архивата и училишната документација на припоената Гимназија ќе се предаде на Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово.

6. Основачот на припоената Гимназија ќе одлучи за натамошното управување со општествениот имот со кој управувала припоената Гимназија.

7. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1545/1
25 јуни 1964 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

157.

На основа член 120 од Законот за гимназијата („Службен весник на НРМ“ бр. 35/59), по предлог на Собранието на Штипска околија и прибавено мислење на училишните одбори, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРИПОЈУВАЊЕ НА ГИМНАЗИЈАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП КОН ГИМНАЗИЈАТА „СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ“ ВО ШТИП

1. Гимназијата „Гоце Делчев“ во Штип, основана со Решението на Собранието на Штипска околија бр. 01-3979/1 од 30. IX. 1963 година се припојува кон Гимназијата „Славчо Стојменски“ во Штип.

2. Гимназијата „Гоце Делчев“ во Штип (во натамошниот текст: припоена Гимназија) престанува со работа со завршувањето на учебната 1963/64 година.

3. Затечените ученици на припоената Гимназија го продолжуваат школувањето во Гимназијата „Славчо Стојменски“ во Штип, со тоа што последната генерација ќе работи по наставен план и програма на учителска школа.

4. Наставниот и другиот персонал на припоената Гимназија продолжува со работа во Гимназијата „Славчо Стојменски“ во Штип.

5. Архивата и училишната документација на припоената гимназија ќе се предаде на Гимназијата „Славчо Стојменски“ во Штип.

6. Основачот на припоената Гимназија ќе одлучи за натамошното управување со општествениот имот со кој управувала припоената Гимназија.

7. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1546/1
25 јуни 1964 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

158.

На основа член 14 став 1 точка а) и член 15 од Законот за социјалните установи („Службен весник на НРМ“ бр. 40/55), во согласност со Републичкиот завод за социјално осигурување дадена со акт бр. 02-1493/1 од 8-IV-1964 година, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРИПОЈУВАЊЕ НА ДЕТСКОТО ОДМАРАЛИШТЕ „ОХРИДСКО ЕЗЕРО“ ВО ОХРИД КОН КЛИМАТСКОТО ЛЕКУВАЛИШТЕ „ЗДРАВЈЕ“ ВО ОХРИД

1. Детското одмаралиште „Охридско Езеро“ во Охрид основано со Решение на Извршниот совет бр. 324 од 3. XII. 1955 година, објавено во „Службен весник на НРМ“ бр. 38/55, се припојува кон Климацкото лекувалиште „Здравје“ во Охрид.

2. Имотот со кој управува Детското одмаралиште „Охридско Езеро“, како и правата и обврските што од тоа произлегуваат се пренесуваат на Климацкото лекувалиште „Здравје“.

Работниците и службениците на Одмаралиштето стануваат работници и службеници на Климацкото лекувалиште „Здравје“.

3. Со влегувањето во сила на ова Решение престанува со работа Детското одмаралиште „Охридско Езеро“.

4. Ова решение влегува во сила со денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1314/1
25 јуни 1964 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Александар Грличков, с. р.

159.

На основа член 9 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/62) и член 6 став 1 и 2 од Уредбата за заводите на цени во СРМ („Службен весник на НРМ“ бр. 41/62), Републичкиот секретар за општи стопански работи донесува

НАРЕДБА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ОДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ШТО СЕ СТАВААТ ПОД КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ ВО ПРОИЗВОДСТВО

I — Под контрола на цените во производство се ставаат следните производи:

1. Производи од градежната индустрија

- вар
- тули
- керамици

2. Производи од прехранбената индустрија

- преработки од брашно
- преработки од овоштие
- преработки од зеленчук
- преработки од млеко
- преработки од месо

- преработки од риба
- овошна пулпа
- трици

II. Општествената контрола на цените во производството на одредените производи ќе ја спроведува Заводот за цени на СРМ.

III. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 06-790/1

26 јуни 1964 година

Скопје

Републички секретар
за општи стопански работи,
Велимир Ѓиновски, с. р.

160.

На основа став 6 член 60 од Законот за здравствено осигурување на земјоделците („Службен весник на НРМ“, бр. 14/63), Републичкиот секретар за финансии донесе

У П А Т С Т В О

ЗА ПРЕСТАНОК ВАЖНОСТА НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ОБЛОГОТ И НАПЛАТАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Член 1

Упатството за начинот на облогот и наплатата на придонесот за здравственото осигурување на земјоделските производители („Службен весник на Народна Република Македонија“ бр. 23/60), престанува да важи.

Член 2

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 05-908/1

30 јуни 1964 година

Скопје

Републички секретар
за финансии,
Илија Спировски, с. р.

161.

На основа член 30 од Законот за шумите („Службен весник на НРМ“ бр. 11/62), Републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА УТВРДУВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА ШТЕТА ПРИЧИНЕТА ВО ШУМА

Член 1

Надоместок на штета причинета во шума се пресметува според износите утврдени во Ценовникот, кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

За противправно пресечено стебло односно за противправно присвојување пресечено, прекршено или полегнато стебло или дел од стебло надоместокот се пресметува и тоа за техничко обло

дрво и за огревно дрво во износи определени во табелата 1 односно 2 од Ценовникот.

Под техничко обло дрво, во смисла на овој правилник, се подразбира парчиња од обло дрво со должина над 1 метар од кои најмалку 30% може да се употреби за пилањско производство или за други технички цели, како и ситно техничко дрво во кое спаѓа дрво за: колци за лозја, ластегарки, стожери, стапови држалки, летви и слично како и праќи за кошници, за метли, за огради и слично.

Под огревно дрво, во смисла на овој правилник, се подразбира дрво за хемиско искористување и за огрев.

Член 3

За противправно присвојување на суви или полегнати стебла или нивни делови, чија употребна вредност е намалена односно за штета сторена на стоечки стебла со лупење на кората, подбелување, превршување, кастрење на гранки, засечување, вадење на смола и слично, надоместокот се пресметува според износите утврдени во табелата 1 односно 2 од Ценовникот намалена за 50%.

Ако оштетувањето на стоечко стебло од претходниот став е од таков степен што непосредно претстои сушење на стеблото или тоа е уништено, надоместокот се пресметува според износите утврдени во табела 1 односно 2 од Ценовникот.

Член 4

За противправно пресечено стебло надоместок на штета се пресметува според износите утврдени во табелата 1 односно 2 зголемени за 50%, ако:

— стеблото потекнува од шума прогласена за заштитена или за шума со посебна намена (член 3 од Основниот закон за шумите);

— стеблото е од издвоена семенска состојна или оставено за семењак;

— стеблото е од вид на дрво чија сеча е забранета или ограничена;

— стеблото има граничен знак или знак за подела на шумата;

— стеблото е од шума во која, со годишниот план за стопанисување, не се предвидува сеча.

Член 5

За пресечено стебло во млади шуми (високи шуми до 20 годишна старост, ниски шуми до 10 годишна старост), надоместокот на штетата се пресметува според износите утврдени за соодветниот вид на дрво во табелата 1 односно 2 од Ценовникот зголемена и тоа за:

— 50% ако стеблото потекнува од природен подмладок;

— 100% ако стеблото е од шумска култура

Член 6

Износите во табелите 1 и 2 се однесуваат за 1 м³ обла дрвна маса односно 1 м².

Ако противправно пресеченото стебло односно присвоеното пресечено, прекршено или полегнато стебло или дел од стебло е обработено во сортименти (делкано, цепено и сл.), и при тоа мерено како нето маса во различни мери (парчиња и сл.),

надоместокот се утврдува на тој начин што претходно се пресметнуваат во м³ обловина односно м².

Фактори за пресметнување според претходниот став, се:

Вид на производот	Един. мера	Фактор
Цепена граѓа од четинари и бука	1 м ³	3,33
Цепена праѓа од даб	"	5,00
Делкана граѓа	"	1,67
Симли и шиндри	1 парче	0,0017
Стапови	"	0,00083
Колје за лозја	"	0,0033
Колје за овоштие	"	0,0071
Рачки	"	0,0033
Думени	"	0,05
Прачки	1 сноп	0,01
Обрачи	1 парче	0,0014

Член 7

Надоместок на штета за противправно присвојување или уништување на садници од шумски култури подигнати со садење на непресадувани (нешколувани) садници од широколисни видови дрвја се пресметнува според износите утврдени во табела 3 од Ценовникот.

Член 8

Надоместокот на штета за противправно присвојување или уништување на садници од шумски култури подигнати со садење на пресадувани (школувани) садници од широколисни видови дрвја се пресметува според износите утврдени во табелата 3 од Ценовникот зголемени за 50%.

Член 9

За противправно присвојување или уништување на садници и природен подмладок од четинари, надоместок на штета се пресметува според износите утврдени во табелата 3 од Ценовникот, зголемени за 300% ако е нивната височина од 30 до 50 см., односно за 500% ако нивната височина е над 50 см.

Член 10

Износите утврдени во табелата 3 од Ценовникот не се однесуваат на штети од противправно присвојување или уништување на садници во плантажи од лисјари и четинари.

Член 11

За противправно присвојување на производи од шуми означени во табела 4 од Ценовникот, надоместок на штета се пресметува според износите утврдени во таа табела.

За производи од шума означени под 1, 2 и 3 од табелата 4 од Ценовникот, надоместок за штета за противправното користење се плаќа само ако тие производи потекнуваат од шума во која според шумскостопанската основа односно годишниот план за стопанисување е планирано нивното користење.

За противправно пасење во заштитена шума, во шума со посебна намена, во вештачки и природно подигнати млади шуми чии пораст е таков да добитокот може да нанесе штети, во опожарени шуми, во шуми во кои е вршена обновителна или мелиоративна сеча, како и во шуми во кои со плановите за стопанисување со шумите не се

предвидува пасење на добиток, надоместокот на штета се пресметува во износите утврдени во табелата 4 од Ценовникот, зголемена за 100%.

Член 12

При утврдувањето висината на надоместокот на штетата сторена за противправно копачење на шума или чиста сеча на шуми, покрај надоместокот на штетата пресметнат според износите утврдени во табелите 1, 2 и 3 од Ценовникот, се пресметнуваат и трошоците за пошумување на земјиштето и за воведување на шумски ред.

Член 13

Ако противправно посеченото дрво или неговиот дел се одземе од сторителот на прекршокот односно кривичното дело, надоместокот на штетата се пресметува според износите утврдени со овој правилник намален за износот на остварената прометна вредност на пресеченото дрво односно неговиот дел.

Член 14

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Упатството за постапката за утврдување на надоместа на шумската штета („Службен весник на НРМ“ бр. 24/58) и Ценовникот за надоместа на шумските штети („Службен весник на НРМ“ бр. 24/58).

Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 03-1408/1

20. VI. 1964 година

Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
Ивж. Драги Трајановски, с. р.

Ц Е Н О В Н И К

ЗА УТВРДУВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА ШТЕТА ПРИЧИНЕТА ВО ШУМА

Табела 1

ТЕХНИЧКО ОБЛО ДРВО

Вид на дрвото	Висина на надоместокот за 1 м ³ дин.
1. Орех	100.000
2. Даб	35.000
3. Јасен, јавор, брест	40.000
4. Бука, багрем, костен	30.000
5. Диви овошки	60.000
6. Останати тврди лисјари	25.000
7. Канадска топола, клонови на тополи, липа	25.000
8. Останати меки лисјари	20.000
9. Црни бор, бел бор, молика	40.000
10. Смрча, ела	35.000
11. Останати четинари	30.000

Табела 2

Вид на дрвото	ОГРЕВНО ДРВО	
	Висина на надоместокот 1 m ² дин.	
	За дрво од стебла без техничка дрвна маса	За дрво од стебла со техничка дрвна маса
1. Даб и бука	9.000	12.000
2. Костен	10.000	12.000
3. Останати тврди лисјари	8.000	10.000
4. Меки лисјари	5.000	7.000
5. Пенушки и ветки под 7 см.	3.000	3.000

Табела 3

САДНИЦИ ЗАСАДЕНИ ВО ШУМА И НА НЕОБРАСНАТИ ПОВРШНИНИ

Ред. број	Вид на дрвото	Висина на надоместокот за 1 садница-дин.			
		Старост на културата			
		1 год.	2 год.	3 год.	Прекр 3 год.
1. Багрем, гледич, диви овошки		50	70	100	150
2. Јавор, јасен, брест, црница, див костен		60	90	120	200
3. Орев, питом костен		100	150	200	300
4. Останати тврди лисјари		50	70	90	110
5. Липа, бреза, евла, дом. топола		70	100	150	200
6. Останати меки лисјари		40	50	50	100
7. Црн бор, бел бор, молика		60	100	200	300
8. Смирча и ела		100	150	200	350
9. Егзоти од иглолисни		120	200	280	650
10. Останати иглолисни		100	150	250	450

Табела 4

ОСТАНАТИ ШУМСКИ ПРОИЗВОДИ

Ред. број	Шумски производи	Единишна мера	Висина на надоместокот дин.
1.	Шумско семе од четинари во шишарки	Црн бор, смрча, ела	1 кгр. 20
		Бел бор и молика	„ 15
		Ариш	„ 40
		Останати четинари	„ 20
2.	Шумско семе од лисјари	Даб, цер, бука	„ 30
		Липа, багрем, гледич	„ 250
		Јасен, брест, бреза, евла и останати видови	„ 200
3.	Шумски плодови	Орев, бадем и лешник	„ 300
		Костен питом	„ 100
4.	Лековити билки	Цвет од црн и бел слез	„ 40
		Цвет од љубичица	„ 60
		Цвет останати видови	„ 30

Лист од лудобилје (беладона)	„	45
Лист од орев	„	30
Лист од бутин (дигиталис)	„	55
Лист од останати видови	„	25
Стебло од шарпланински чај	„	75
Стебло од останати видови	„	15
Корен од див чемер (генциана)	„	300
Корен од останати видови	„	25
Тубера од салеп	„	100
Плод од сите видови	„	30
Семе од сите видови	„	90

5. Останати производи	Борина од посечени стебла и пењушки	„	100
	Смола	„	750
	Шумска трева	„	15
	Ливадска трева	„	20
	Лисна постилка	„	15
	Зеленика	пр. м.	2000
	Лисник	„	3000
	Шумски грмушки и трње	„	300

6. Пасење во шуми	Овца или одлачено јагне до 20 грла	грло	600
	За секоја овца или одлачено јагне над 20 грла	„	15
	Коњ, мазга, магаре и говеда	грло	300
	Ждребе, теле или грло до 1 година старост		150

162.

ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИК НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

ДО ОРГАНИЗАЦИОНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ

Републичката изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, ги прими изборните акти од дополнителните избори за избор на пратеник во Организационо-политичкиот собор во Изборната

единица Саат Кула I, па во смисла на член 100 став 2 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, го поднесува следниот

ИЗВЕШТАЈ

1. Дополнителните избори за избор на пратеник во Организационо-политичкиот собор во Изборната единица Саат Кула I, одредени со решението на претседателот на собранието бр. 902 од 27 април 1964 година, се одржани на 23 јуни 1964 година во Општинското собрание Саат Кула.

2. Гласањето е вршено за кандидатот Чочоровски Коста Перо, чија кандидатура ја потврди и објави надлежната општинска изборна комисија.

3. Општинската изборна комисија со седиште во Саат Кула — Скопје го утврди резултатот на изборите на начинот предвиден во членовите 94—97 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Резултатот на изборите е следен:

Вкупно одборници во општинското собрание	100
Гласале	56
За кандидатот Чочоровски Коста Перо	56
Неважни гласачки ливчиња	—

Врз основа на ова, општинската изборна комисија со седиште во Саат Кула — Скопје го прогласи за пратеник на Организационо-политичкиот собор кандидатот **ЧОЧОРОВСКИ КОСТА ПЕРО**, од Скопје.

Бр. 551/1

26 јуни 1964 година

Скопје

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Секретар,
Горѓи Цаца, с. р.

Заменик претседател,
Јован Дуковски, с. р.

Огласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-5423/1 од 18 март 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Петковски Цветко, роден на ден 17 октомври 1920 година во село Куратица, Охридска околина, од татко Паун и мајка Коца, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Цветан**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (292)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-10607/1 од 10 јуни 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Цигунов Јордан, роден на 8 септември 1908 година во Титов Велес, од татко Јордан и мајка Александра, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Кондев**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (293)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-9939/1 од 2 јуни 1964 година, ја одобри промената на личното име на Ацевски Борислав, роден на 14 февруари 1920 година во Скопје, од татко Благое и мајка Љубица, така што во иднина личното име ќе му гласи **Петровски Борис**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (294)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-10585/1 од 10 јуни 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Крстевска Лепосава, родена на ден 31 мај 1926 година во град Битола, од татко Методија и мајка Марија, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Томка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (295)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-8381 од 30 април 1964 година, ја одобри промената на личното име на Благоје Илиевски, роден на ден 5 февруари 1928 година во село Раштани, Битолска околина, од родители: татко Васил и мајка Стојна, така што во иднина личното име ќе му гласи **Унцовски Вангел**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (296)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-10394 од 6 јуни 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Михајлова Данка, родена на ден 15 јануари 1944 година во село Оптичари, Битолска околина, од родители: татко Душан и мајка Весела, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Даница**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (297)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-5932/1 од 31 март 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Дејкоски Томислав, роден на ден 20 октомври 1940 година, од татко Борис и мајка Марица, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Наумов**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (298)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-5928/1 од 31 март 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Дејкоска Марица, родена на ден 7 декември 1918 година во село Вевчани, Охридска околина, од татко Митре и мајка Фроса, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Наумова**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (299)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-5942/1 од 31 март 1964 година, ја одобри промената на личното име на Наумовски Боривоја, роден на ден 8 август 1916 година во село Вевчани, Охридска околина, од татко Мате и мајка Крстана, така што во иднина личното име ќе му гласи **Наумов Борис**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (300)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-10875/1 од 11 јуни 1964 година, ја одобри промената на личното име на Петровски Светислав, роден на 16 ноември 1935 година во село Раотинце, Тетовска околина, од татко Митре и мајка Цана, така што во иднина личното име ќе му гласи **Зафировски Славко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (301)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-10395 од 6 јуни 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Пржита Доста, родена на 18 август 1930 година во Битола, од родители: татко Дамјан и мајка Милица, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Донка**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (302)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-10084/1 од 20. VI. 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Бачаксзов Атанас, роден на ден 20 септември 1947 година во град Скопје, од татко Димитар и мајка Викија, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Томовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (303)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ од Тетово — Продавница во Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 66. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки: животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, производи врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни производи, парфимериски и козметички стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, селскостопански производи, месо и преработки од месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Деликатес“ од

Тетово, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово.

Раководител на продавницата е Сане Добревски.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 777/63. (60)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ од Тетово — Продавница број 37 во село Лисец, Тетовска околина. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки: животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, производи врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни производи, парфимериски и козметички стоки, саати и бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, жито, селскостопански производи, месо и преработки од месо, млеко, леб, печиво, риби, готови јадења и жаркарски стоки.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Деликатес“ од Тетово, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово број 04-16554/1 од 19. X. 1963 година.

Раководител на продавницата е Алим Мустафа.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 778/63. (61)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ од Тетово — Продавница во Тетово, ул. „Горна чаршија“. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки: животни прехрани и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, производи врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни производи, парфимериски и козметички стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, селскостопански производи, месо и преработки од месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Деликатес“, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово број 04-16555/1 од 19. X. 1963 година.

Раководител на продавницата е Андро Лазоски.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 779/63. (62)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ од Тетово, Продавница број 39 во село Селце, Тетовска околина. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки: животни прехранни и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, производи врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни производи, парфимериски и козметички стоки, саати и бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, жито, селскостопански производи, месо и преработки од месо, млеко, леб, печиво, риби, готови јадења и јагарски стоки.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Деликатес“ од Тетово, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово број 04-16556/1 од 19. X. 1963 година.

Раководител на продавницата е Абдиу Муарем.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 780/63. (63)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ од Тетово — Продавница во Тетово, ул. „ЈНА“ — кланица. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки: животни прехранни и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, производи врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни производи, парфимериски и козметички стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, жито, селскостопански производи, месо и преработки од месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Деликатес“ од Тетово, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово број 04-16557/1 од 19. X. 1963 година.

Раководител на продавницата е Андро Колески.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 781/63. (64)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ од Тетово — Продавница во Тетово, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 26. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки: животни прехранни и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, производи врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни производи, парфимериски и козметички стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, селскостопански производи, месо и преработки од месо, млеко, леб, печиво, риби и готови јадења.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Деликатес“ од Тетово, а согласно со решението на Собранието на општината Тетово број 04-16532/1 од 19. X. 1963 година.

Раководител на продавницата е Диме Ѓорѓески.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 783/63. (65)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: Трговско претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес“ од Тетово — Продавница број 43 во Тетово, ул. „Борис Кидрич“. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на колонијални стоки: животни прехранни и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени деривати, мазивно масло и масти, порцелан, керамичка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и прибор, производи врз база на шеќер и какао, млечни и сувомесни производи, парфимериски и козметички стоки, саати, бижутерија, боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електричен прибор, брашно, жито, селскостопански производи, месо и преработки од месо, млеко, леб, печиво, риба и готови јадења.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Деликатес“ од Тетово, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово број 04-4192/1 од 30. III. 1962 година.

Раководител на продавницата е Горан Пауновски.

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 784/63. (66)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 797, страна 695, книга III, е запишано под фирма: Железничко транспортно претпријатие — Скопје. Предмет на работењето на претпријатието е: превоз на патници и стоки во јавниот сообраќај на Југословенските железници; превоз на патници и стоки со средствата на друмскиот сообраќај.

Споредни дејности: инвестиционо одржување и инвестициони поправки на средствата; инвестициона изградба на поодделни објекти за потребите на железниците.

Претпријатието е основано од Извршниот совет на СРМ, со решението број 09-1557/1 од 11. VII. 1963 година, а со спојување на железничките претпријатија во Скопје и Гостивар.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Ванчо Унковски.

Железничките транспортни претпријатија ЖТП во Скопје и Гостивар се бришат од регистарот на претпријатијата и дуќаните и тоа: Железничкото транспортно претпријатие — Скопје од рег. бр. 683, страна 1033, книга II и Железничкото транспортно претпријатие — Гостивар од рег. бр. 284, страна 1097, книга II.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 608/63. (1151)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 39, страна 153 е запишано следното: На досегашните потписници на Земјоделската задруга „Мазрача“ од село Неготино, Тетовска околија, и тоа: Неџбедин Јашари, претседател на управниот одбор, Кашиф Камили, благајник, и Осман Шулани, книговодител, им престанува правото за потпишување.

За управник на задругата е назначен Кашиф Камили Јахја. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со новоназначениот потписник Касами Демир Амет, претседател на управниот одбор на задругата, сметано од 9. V. 1962 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 290/62. (104)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22. X. 1962 година под ред. бр. 8, страна 2, е запишано следното: Димитров Јован, досегашен директор на Трговското претпријатие на големо и мало „Снабдител“ од Берово, е разрешен од должност. На негово место за директор е назначен Кафеџиски Јованов Ефрем, кој ќе го потпишува и претставува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 213/62. (168)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15. X. 1962 година, на страна 108, ред. број 7 е запишано следното: Методи Александров Арсов, досегашен книговодител на Претпријатието за обработка на тутун — Делчево, е разрешен од должност. На негово место за шеф на сметководството е назначен Јанакиев Андонов Душан, којшто е овластен да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 181/62. (169)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22. X. 1962 година на страна 67, ред. бр. 6 е запишано следното: Стојан Глигоров Ангеловски, досегашен директор на Угостителското претпријатие „Белград“ — Делчево, е разрешен од должност. За директор на претпријатието е назначен Симонов Мирков Панче, којшто ќе го потпишува и претставува.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 211/62. (170)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11. I. 1963 година на страна 179, ред. бр. 5 е запишано следното: Се менува фирмата на Занаецтиското електромеханичко и браварско претпријатие „Тесла“ од Кочани и ќе гласи: Услужно занаецтиски комбинат „Металец“ — Кочани.

Уписот е извршен во регистарот на основа решението на Народниот одбор на општината Кочани бр. 03-8316/1 од 28. XII. 1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 5/63. (174)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11. I. 1963 година на страна 181, ред. бр. 5 е запишано следното: Трифун Јорданов Манојлов, досегашен в. д. директор на Рудникот за неметали „Спанчески опалити“ од село Чешиново, Кочани, е разрешен од должност. На негово место за директор е назначен Симо Костадинов, којшто е овластен да го потпишува рудникот.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 2/63. (175)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24. XI. 1962 година на страна 179, ред. бр. 4 е запишано следното: Претпријатието за електроинсталатерски услуги „Инсталатер“ од Кочани се припои кон Занаецтиското електромеханичко и браварско претпријатие „Тесла“ од Кочани, кое ги презема сите права и обврски на горното претпријатие.

Уписот е извршен на основа решението на Народниот одбор на општината Кочани бр. 03-6418/1 од 12. X. 1962 година, одлуката на Работничкиот совет на Претпријатието „Инсталатер“ — Кочани бр. 277 од 28. IX. 1962 година и одлуката на Прет-

пријатието „Тесла“ — Кочани бр. 01-1254/1 од 2. X. 1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 225/62. (176)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19. X. 1962 година на страна 177, 151, 14, 56 и 57 е запишано следното: се бришат од регистарот на стопанските организации и тоа: Трговското претпријатие на големо и мало „Осогово“ — Кочани, Трговското претпријатие на големо и мало „Брегалица“ с. Облешево, Трговскиот дуќан „Народен магацин“ — Кочани, Трговското претпријатие за промет со индустриски, прехранбени и колонијални стоки на мало „Деликатес“ — Кочани и Трговското претпријатие на големо „Руен“ — Кочани, тие меѓусебно се припојуваат во една нова стопанска организација под назив: Трговско претпријатие на големо „Нова трговија“, со седиште во Кочани.

Новото претпријатие е запишано во регистарот на овој суд на страна 310, реден број 1.

Претпријатието ќе ги врши следните дејности: трговија со текстил, куса и плетена стока и конфекција, галантерија, базарски стоки и играчки, јагарски производи, кожа, кожни производи и чевли, производи од гума, каучук и пластични маси, железарска и метална стока, велосипеди, машини за шиене и прибор, моторни возила, резервни делови и прибор, селскостопански машини и алати, вештачки ѓубриња и средства за заштита на растенијата, нафта, нафтени деривати, мазива, уља и масти, фотографски и оптички апарати, инструменти и прибор, музички инструменти, радиоапарати и прибор, ловечки и риболовни прибор, муниција, експлозивни и пиротехнички материјали, пчеларски материјал и прибор, спортски прибор, електрични материјали, саати и драгоцени материјали, бои и хемикалии и прибор, парфимериски и козметички производи, градежен материјал, огревно дрво и огревен материјал, санитарни и инсталатерски материјали, стакло, порцелан, керамичка стока и сл., намештај, канцелариски материјал, хартија, школски прибор и прибор за пишување, технички стоки за снабдување на производните претпријатија и тоа машини и уреди и сл., животни прехрани и куќни потреби, производи на база шеќер и какао, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунови преработки, кибрит и прибор, дрогерска стока, млечни, месни и сувомесни производи и риба, брашно и тестенини, ориз, грав компири, кромид и друг зеленчук, кокошки и јајца.

Овластени лица за потпишување на претпријатието се: Мијалче Спиоров Бојадиски, директор, Димитар Леонитиев Атанасов и Горѓи Киров Георгиев.

Спојувањето на петте стопански организации во едно ново претпријатие е запишано во регистарот на основа одлуката на Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Брегалица“ од с. Облешево бр. 314 од 28. IX. 1962 година, одлуката

на Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Деликатес“ — Кочани бр. 515 од 29. IX. 1962 година, одлуката на Работничкиот совет на Трговскиот дуќан „На-Ма“ — Кочани број 678 од 1. X. 1962 година, одлуката на Работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало „Руен“ — Кочани број 1173 од 28. IX. 1962 година и одлуката на Работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало „Осогово“ од Кочани број 1254 од 28. IX. 1962 година и решението на Народниот одбор на општината Кочани број 01-6731 од 12. X. 1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 214/62. (178)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 11. I. 1963 година на страна 90, ред. бр. 6 е запишано следното: Божинов Накев Лазо, досегашен управник на Земјоделската задруга „Борис Кидрич“ од село Василево, Штипско, е разрешен од должност. На негово место за управник е назначен Орцев Панче, којшто е овластен да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 3/63. (180)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26. XII. 1962 година на страна 256, ред. бр. 6 е запишано следното: Се менува фирмата на Индустриското претпријатие предилници за памук (кардирано предиво) од Струмица и ќе гласи: Предилница за памук „Струмичанка“ — Струмица.

Уписот е извршен во регистарот на основа решението на Одделението за стопанство и финансии на Народниот одбор на општината Струмица број 03-10095/1 од 10. XII. 1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 227/62. (181)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24. XI. 1962 година на страна 92, ред. бр. 3 е запишано следното: Керамидната фабрика „Еленица“ од Струмица е ставена под принудна управа, а досегашниот директор Борис Цунев е разрешен од должност.

За принуден управник е назначен Димитар Поцковски, како единствен овластен претставник на фабриката.

Присилната управа ќе трае до санирањето на финансиската положба, а најдоцна до 31. VII. 1963 година.

Уписот е извршен на основа решението бр. 03-5802/1 од 1. VIII. 1962 година на Народниот одбор на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 230/62. (182)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24. XI. 1962 година на страна 201, ред. бр. 4 е запишано следното: Славко Чорев, досегашен директор на Рудникот за неметали „Огражден“ од Струмица, е разрешен од должност. На негово место за директор е назначен инж. Томчев Никола Томчо, којшто е овластен да го потпишува и претставува рудникот.

За втор потписник на рудникот е назначен Горѓиев Василев Димитар, шеф на сметководството, кој е овластен да го потпишува.

Промената на директорот е запишана во регистарот на основа решението на Народниот одбор на општината Струмица бр. 8061 од 23. X. 1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 224/64. (183)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23. XI. 1962 година на страна 313, ред. бр. 6 е запишано следното: Илија Малтеж, досегашен директор на Претпријатието „Траншпед-Македонија“ од Струмица, е разрешен од должност. На негово место за директор е назначен Киро Наќев Туфекчиев, којшто е овластен да го потпишува претпријатието.

Досегашниот шеф на сметководството Елена Каленикова е разрешена од должност. На нејзино место за шеф на сметководството е назначен Мицевски Слободан, кој е овластен да го потпишува претпријатието.

Промената на директорот е запишана во регистарот на основа решението на Народниот одбор на општината Струмица број 01-5756/1 од 23. VIII. 1962 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 233/62. (184)

КОНКУРСИ

На основа чл. 90 ст. 1 од Уредбата за основање на претпријатија и дуќани, Конкурсната комисија за распишување на конкурси за назначување на директори-управници при стопанските организации на подрачјето на Собранието на општината Дихово

распишува КОНКУРС

за назначување на управник на Земјоделската задруга за заедничка обработка на земја „Сапунџица“ — с. Нижеполе

Поради упразнување на упразнетото место управник на Земјоделската задруга за заедничка обработка на земја „Сапунџица“, с. Нижеполе, се распишува конкурс за која цел кандидатите ќе треба да ги исполнуваат следните услови:

1. да има завршено виша земјоделска школа со една година практика во соодветната струка;
2. да има завршено средно земјоделско училиште со над три години практика во струката;

3. да има завршено друга средна школа со над три години на раководни места — управник. Плата по спогодба.

Конкурсот ќе трае до пополнување на работното место.

Молбите со потребните документи да се доставуваат до Конкурсната комисија при Собранието на општината Дихово. (992)

Комисијата за распишување на лицитација на Општината болница „Д-р Трифун Пановски“ — Битола

распишува

I — ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

за прибирање понуди за изградба на јужното крило од главниот проект за изградба на Нова општа болница во Битола на новоопределена локација со претсметковна вредност

— 248,000.000 динари

Рок за изградба: една година од потпишување на договорот.

Право на учество во јавното наддавање имаат сите стопански организации што кај надлежните стопански судови ја имаат регистрирано дејноста изведување градежни објекти, под услов да уплатат 1% гарантен депозит од претсметковната вредност на објектот што се наддава.

Лицитацијата ќе се одржи во Управната зграда на Општината болница во Битола по 15 дена од денот на објавувањето на огласот во печат, односно во 10 часот на 27-VII-1964 година.

Сите други услови и информации како и целата техничка документација во врска со изградбата на објектот стојат на увид секој работен ден во просториите на управата на Болницата од 8—13 часот. (995)

Комисијата за засновување и престанок на работен однос и Конкурсната комисија при Медицинскиот центар во Охрид

распишува

КОНКУРС

за пополнување на упразнетите места и тоа:

1. Лекар-специјалист хирург — — — — 1
2. Лекар-стоматолог — — — — — 1

УСЛОВИ:
— За работното место под 1 кандидатот треба да е лекар-специјалист по општа хирургија и да работал на одделение по општа хирургија најмалку 3 години.

— За работно место под 2 кандидатот треба да има соодветна школска спрема, завршен стаж и најмалку 1 година практика како стоматолог.

Личниот доход за работното место под 1 по Правилникот за распределба на личните доходи на Центарот или по спогодба, а за работното место под 2 по Правилникот.

Молбите таксирани со 50 динари таксени марки и куса биографија да се достават до Медицинскиот центар во Охрид — за Комисијата во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот.

Во колку местата останат непополнети во определениот рок конкурсот останува отворен до нивното пополнување. (994)

Конкурсната комисија при Народниот музеј — Охрид, согласно чл. 14 од Правилата за организација и работа на Музејот

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на следното работно место:

— Историчар на уметност

Услови:

Кандидатот треба да има завршено филозофски факултет — група историја на уметноста.

Плата според Законот за јавните службеници.

Кандидатите кон молбата да достават лична биографија и документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Конкурсот ќе трае 30 дена од објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а во колку не се пополни во определениот рок конкурсот останува отворен до пополнување на истото. (993)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ГРАДЕЖНО
ЗАНАЕТЧИСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ШАР“ —
ГОРЧЕ ПЕТРОВ

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за назначување директор на Градежното претпријатие „Шар“ — Горче Петров

Услови: Висока стручна спрема — технички факултет или виша стручна спрема со 5 години практика или средна стручна спрема со над 8 години практика на соодветно работно место.

Личен доход според Правилникот за распределба на личниот доход.

Настап на работа веднаш.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите заедно со куса биографија се доставуваат до Општината служба на претпријатието. (996)

СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА ГЕВГЕЛИЈА
р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на следните упразнети места:

1. Управител на Ветеринарната станица Гевгелија — ветеринар

2. Правен референт во Собранието на општината Гевгелија.

У с л о в и :

Кандидатот од точка 1) да има завршен ветеринарен факултет, положен стручен испит и најмалку 3 години практика.

Кандидатот од точка 2) да има завршен правен факултет, положен стручен испит и најмалку 3 години практика.

Во колку не се јави лице со наведените квалификации од точка 2, ќе се прима приправник со завршен правен факултет.

Молбите се доставуваат до Собранието на општината Гевгелија.

Конкурсот трае до пополнување на работните места. (991)

СОДРЖИНА

	Страна
145. Уредба за основање на Дирекцијата за мелиоративните системи во Социјалистичка Република Македонија — — —	457
146. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за основање на Републички фонд за патишта — — — — —	457
147. Уредба за изведувањето на објектите во мелиоративниот систем „Тиквешко Поле“	458
148. Одлука за дополнување на Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити за земјоделство од средствата предвидени во член 10 од Законот за насочување и употреба на средствата на Републиката — — — — —	458
149. Одлука за определување највисоките износи што можат да се издвојуваат за режиски додаток во 1964 година — —	459
150. Одлука за начинот на финансирање на Заводот за урбанизам и станбено комунална техника на Социјалистичка Република Македонија — Скопје — —	459
151. Одлука за бројот на студентите што можат да се запишат на одделни факултети на Универзитетот во Скопје — — —	459
152. Одлука за изменување на Одлуката за определување на повластици во јавниот меѓумесен линиски автобуски сообраќај	460
153. Решение за основање на водостопанско претпријатие „Струмица“ — — — — —	460
154. Решение за основање на водостопанско претпријатие „Брегалица“ — — — — —	460
155. Решение за основање на водостопанско претпријатие „Тиквешко Поле“ — — —	461
156. Решение за припојување на Гимназијата „Професор Мијалковиќ во Куманово кон Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово	461
157. Решение за припојување на Гимназијата „Гоце Делчев“ во Штип кон Гимназијата „Славчо Стојменски“ во Штип — — —	462
158. Решение за припојување на Детското одмаралиште „Охридско Езеро“ во Охрид кон Климатското лекувалиште „Здравје“ во Охрид — — — — —	462
159. Наредба за одредување на одделни производи што се ставаат под контрола на цените во производство — — — — —	462
160. Упатство за престанок важноста на Упатството за начинот на облогот и наплатата на придонесот за здравственото осигурување на земјоделските производители —	463
161. Правилник за утврдување надоместок на штета причинета во шума — — — — —	463
162. Извештај на Републичката изборна комисија за избор на пратеник на Собранието на СРМ — — — — —	465